

Количка за алат HERCULES

940H2-AUTO



Profiles




Product attributes

- материјал: специјален ПЛУС челичен лим
- алатка за транспорт со автомобилски дизајн
- централно заклучување со брава и клуч на преклопување
- lock with key included also foam keyring
- отворањето и затворањето на фиоките е многу едноставно согласно на единственото решение-рачката на фиоката на горната страна им овозможува синхронизиран фат и отворање на фиоката на количката
- 7 предни фиоки (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- врата со брава

- дрвена работна горна површина
- статичен капацитет на товар на количката без тркала: 2300 кг.
- капацитет на носивост на фиоки: 45 кг
- основни димензии со рачка и тркала L 1182 x W 640 x H 955 mm
- вкупен волумен на фиоки: 133 литри
- фиоки компатибилни со SOS tool tray 1/3, 2/3, 3/3

Предности:

- обложена со еко боја на Qualicoat стандард за квалитет
- Перфорираниот ѕид на задната страна од алатот овозможува виси алатки со куки за алат
- Како додаток има и држач за прскање за лесно складирање на спрејови до ϕ 68mm и задна врата со заклучување
- тркала отпорни на масло и киселина со дијаметар од 125 мм, две со кочница, која ги блокира вртењето и ротирањето на тркалото.
- динамичен оптоварување на вагоните: 550 кг
- целосно извлекување на фиоките со висококвалитетни топчести шини
- централно заклучување со брава и клуч на преклопување





L

L1

L2

B

B1

H

H1



627650

1182

1040

1080

640

550

955

800

96200

Retail packaging



MA

MB

MC



627650

Transport packaging



TA

TB

TC




627650


Spare parts



Set of locks with keys



Мала фиока EUROVISION



Голема фиока EUROVISION



Држач на лизгање 940E1-9



Set of casters



Swivel caster with brake



Синтетичка заштитна облога за фиоки 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3



Синтетичка заштитна облога за фиока 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3



Рачка 940H1, H2, H3